

Пентаграм во средниот век – предиминарни истражувања врз основа на балканските примери

Орхидеја Зорова

The idea of researching the pentagram or the five – pointed star as a decorative and symbolical motif, and its possible meanings, emerged from the use of this sign/symbol as a decorative or symbolical matrix depicted on various kinds of objects dating from the Middle Ages. Accent is given to the Balkan examples from the early to the late Middle Ages. Thus the interweaves of christian and pagan layers of the pentagram are detected. Different objects of the material culture having the pentagram as a distinguishing feature, are used as examples – rings, pottery, mosaics, plastic art, fresco – paintings, graffiti, funeral monuments and ethnological examples. The results given by this research are just a preliminary attempt at demystification of the pentagram and its decorative or symbolical meanings.

Обидот да се пронајде *raison d'être* на значите и символите употребувани од страна на човекот во еден широк временски дијапазон кој допира до исконските почетоци отсекогаш бил провокативен, но воедно и неостварлив. И покрај предвидената невозможност на оваа задача, сепак сметаме дека посочувањето на многузначностите на една симболична или знаковна матрица, може да доведе до нејзино предиминарно демистифицирање. Проблем на ова истражување ќе биде пентаграмот.

Уште на самиот почеток т.е. при детектирањето на значењето на пентаграмот, наидовме на недоследност во дефинирањето на овој знак или символ. Честопати со терминот пентаграм, кој подразбира конкретна геометриска матрица во неговата изведба, се означени и други слични нему петокраки формации, кои за жал не го задоволуваат шаблонот на изведувањето. Станува збор за различни варијации на петокраки мотиви кои понекогаш имаат и заоблени или зрачести страни, или пак воопшто не наликуваат на геометрискиот прототип. Токму од таа причина т.е. поради невозможноста да се направи конечна дистинција помеѓу пентаграмот и петокраките мотиви или звезди, ова истражување нужно се прошири на повеќе од планираните аспекти. Така, како неминовна категорија преку која се објаснува и петокраката звезда се наметна и самиот поим *звезда*,¹ но без навлегување во конкретните значења на различниот број краци.

Главниот акцент на ова истражување е ставен на предметите и спомениците од средновековниот период, додека другите периоди ќе бидат користени во минимални т.е. неопходни рамки. Воедно, ова проучување и територијално е ограничено, првенствено на примери од материјалната култура кои потекнуваат

¹ A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik, 813 - 817.

од територијата на Балканскиот полуостров. Според тоа, добиените резултати ќе бидат само почеток на еден иден пообемен зафат кој ќе има за цел да ја претстави полисемантичноста на пентаграмот во различни хронолошки и територијални рамки.²

Во примерите од материјалната култура на кои се појавува претставата на пентаграмот, може да се направат неколку условни поделби кои, од една страна се однесуваат на самиот предмет како медиум, а од друга страна - се иницирани од начинот на кој може да се третира самата претстава т.е. пентаграмот.

Според првата подделба, произлезена од формалната и артистичката страна на предметот носител на пентаграм, во ова истражување би можеле да се издвојат неколку категории предмети. Во прв ред тоа би биле средновековните прстени, потоа примерите од византиската декоративна пластика и сликарството, утилитарни садови, архитектонски елементи, култни коскени предмети и надгробни споменици. Ваквата подделба не ги исцрпува формалните медиуми, туку едноставно го апсолвира она што досега го опфаќаат нашите истражувања. Оние примери од материјалната култура кои не се опфатени во овој труд, ќе бидат предмет на некое идно истражување.

1. Средновековни прстени

Првата група предмети на кои се појавува сликата на пентаграм, а кои воедно претставуваат затворена формална целина, се средновековните прстени. Прстенот како предмет е на исклучителен начин поврзан со својот носител и оттаму произлегува и интимноста на неговата симболичност. Иако прстенот може де се третира и како обичен моден детал, треба да се има предвид фактот дека модата во *оние времиња* често била продукт на потребите и убедувањата, па оттаму и подражувач на верувањата.

Прекриен со христијански обележја, средновековниот накит во себе зачувал многу од архаичните и магиските својства, изразени преку облиците, материјалите и орнаментиката, и во голема мера ја зачувал прастарата амулетска улога да штити од зло, од подрекливи очи, а спротивно на тоа да го привлече доброто. Од друга страна прстените во средновековието имале и инсигниски карактер, како показател за припадност кон некоја институција или заедница, или ги афирмирале религиозните чувства на носителот.³

На територијата на Р. Македонија, се евидентирани неколку примероци на средновековни прстени декорирани со мотивот на пентаграм. Од локалитетот Градиште-Таор, од населбинскиот хоризонт, потекнува еден примерок на прстен со врежан пентаграм на главата, кој хронолошки се одредува во доцноантичкиот или раносредновековниот период /сл.1/.⁴ Во книгата на Е. Манева се евидентирани два прстена со овој мотив. Едниот е од локалитетот „Бресто-Бурлатица“ (с. Виничани кај Велес), при што накитот од овој локалитет се датира во 10 - 11 век

² Авторот на овој текст, во моментот работи на магистерска тема посветена на симболиката на декорацијата на средновековните лентести прстени (Филозофски факултет – Скопје), во чии рамки ќе земе место и пентаграмот.

³ Е. Манева, Средновековен, 5 - 7; E. Maneva, Ancient, 6 - 7.

⁴ К. Ристов, Градиште-Таор, 222.

/сл. 2/. Во статијата на Р. Петровиќ, бројот на прстени со претстава на пентаграм кои потекнуваат од локалитетот „Бресто – Бурлатица“ (с. Виничани, Велес) опфаќа четири примероци /сл. 3, 4, 5 и 6/.⁵ Вториот примерок евидентиран во книгата на Е. Манева е од локалитетот „Црквиште“ (кај Демир Капија), кој е датиран во 14 – 15 век /сл. 7/.⁶ Во музејскиот инвентар од овој локалитет постои уште еден прстен на кој е претставен пентаграм /сл. 8/.⁷ До нас стигна и еден примерок кој потекнува од непознати наоѓалишта во регионот на Скопје /сл. 9/.⁸

Два прстени со мотивот пентаграм потекнуваат и од локалитетот Shurdah (Sarda) од Албанија /сл. 10 и 11/. Аналогии за прстените со врежана претстава на пентаграм има во гробовите на „Комани“ културата (7 – 8 век) во Северна Албанија, во некрополите Bukel и Kalaja Dalmaces /сл. 12/. Прстените со врежана петокрака звезда биле во широка употреба кај доцноантичкото автохтоно население на широкиот медитерански регион, и веројатно од овие староседелци биле превземени и кај Словените. Аналогии за овие прстени има и во аваро – словенските некрополи во Карпатската котлина и Панонската низина, и тоа во помладиот хоризонт од втората половина на 8 век. Од некрополата во Ждријац потекнува еден примерок изработен од бронза, со врежан пентаграм на предниот проширен дел /сл. 13/.⁹ Евидентирајме уште два примерока со претстава на пентаграм, кои потекнуваат од непознати наоѓалишта од територијата на Хрватска /сл. 14 и 15/.¹⁰

Неколку примероци потекнуваат и од средновековните некрополи во Бугарија. Од некрополата во с. Мишевско, Крджалиски округ, потекнуваат два бронзени прстена (откриени пред ископувањата), со елипсовидна глава на која е врежана петокрака звезда /сл. 16 и 17/.¹¹ Од истата некропола потекнува и еден друг прстен на кој е прикажан орел кој на едното крило има претстава на пентаграм /сл. 18/. Сосема идентичен приказ се јавува и на прстенот од Могорјело, Босна и Херцеговина, датиран во 9 – 10 век /сл. 19/.¹² Од еден женски гроб во некрополата кај с. Абланица – Благоевград, потекнува еден бакарен прстен на чија кружна глава е врежан пентаграм, заобиколен со вдлабнати точки.¹³ И двете бугарски некрополи, како погребен обред ја имаат христијанската инхумација. По еден примерок на прстен со врежан пентаграм има и во инвентарот од бугарските некрополи кај Долни Луковит и Галиче / сл. 20/¹⁴.

⁵ Овие прстени недостасуваат во книгата на Е. Манева, во која се опфатени само материјалите присутни во музејските збирки, така што ние ќе ги искористиме единствено како илустративен материјал; Р. Петровић, Команска култура, 143.

⁶ Е. Манева, Средновековен, 89; Б. Алексова, Демир Капија, 59.

⁷ Овој примерок е заведен под инвентарен број 200-VII во Музеј на Македонија.

⁸ Информацијата не е доволно образложена бидејќи прстенот е откупен од приватни колекционери.

⁹ J. Belošević, Materijalna, 94-95.

¹⁰ Arheološki muzej, 194.

¹¹ Ж. Н. Въжарова, Славяни, 309.

¹² Р. Петровић, Команска култура, 146.

¹³ Ж. Н. Въжарова, Славяни, 284.

¹⁴ Во некрополата кај Долни Луковит како погребен обред се евидентирани кремацијата, како и паганската и христијанската инхумација. Прстенот потекнува од женски гроб, (Ж. Н. Въжарова, Славяни, 209.)

Прстени со пентаграм од периодот 9 – 11 век потекнуваат и од Гамзиград и Винча /сл. 21 и 22/.¹⁵ Еден примерок со овој мотив е забележан и во материјалите од средновековниот град Рас, од крајот на 12 – почеток на 13 век / сл 23/.¹⁶

Лентестите прстени со врежана декорација се појавуваат во периодот на 11 – 12 век. Ова е време кога Византија повторно ги реокупирала старите територии и воедно започнала еден процес на *ревитализирање* на христијанството, иако тоа како религија било одамна прифатено. Од овој аспект, зголемувањето на христијанското влијание е видливо во превземањето на разните симболи од овој религиозен систем, и нивното претставување на предметите од материјалната култура.¹⁷ Поради доследност кон периодот кој се обработува во овој дел од текстот, значењата кои пентаграмот ги имал во претходните религиски и митолошки системи ќе бидат елаборирани на самиот крај, додека овде ќе стане збор единствено за христијанскиот слој од полисемантичноста на овој знак.

Не е непознато дека христијанскиот концепт, настрана од официјалната практика, во себе инкорпорирал и многу пагански елементи, примени преку античките влијанија, а кои оригинално дури од Египет и Месопотамија. Во византиската материјална култура се наидува на мноштво предмети кои функционално се обединуваат со терминот „византиска магија“. Станува збор за разни видови на амулети, меѓу кои се појавуваат и прстени со претстава на пентаграм / сл. 24, 25, 26, 27, 28/.¹⁸ Практичноста во употребата на прстенот како амулет произлегува од начинот на кој амулетот функционирал. Имено, се сметало дека профилактичката моќ дејствува најдобро доколку личноста го носи амулетот на себе, што и денес се практикува. Симболите и текстовите на византиските амулети најчесто имале за цел да ги истераат демоните и злите духови.¹⁹ Притоа треба да се напомене дека прстените со вакви претстави се доста чести на една поширока територија која била населена со Словени и во која христијанството било превземено преку Византија.

Според претпоставката на Г. Марјановиќ – Вујовиќ, свездата – пентаграм е симбол на евангелистот Лука како сликар на Богородица, која во апокрифите се поврзува со свездата.²⁰ Ваквото христијанско приклонување на мотивот на пентаграмот е логично кога ќе се земе предвид репертоарот на останатите примероци од овој тип прстени, откриени во Р. Македонија и во соседните региони. Имено, четирите симболи (орелот, ангелот, лавот и симптоматичниот пентаграм), според претпоставките би требало да ги претставуваат четворицата евангелисти.

Но, еден момент во ваквото претпоставено толкување останува недоволно образложен. Имено, во случајот со три од евангелистичките симболи, претставите на прстените веројатно и би можеле да се третираат како аргументи за нивно

¹⁵ Р. Петровић, Команска култура, 144.

¹⁶ М. Поповић, Стари град, 43.

¹⁷ Г. Марјановић - Вујовић, Трњане, 91.

¹⁸ G. Körögölü, Byzantine amulets, 16.

¹⁹ G. Körögölü, Byzantine amulets, 14-15. Види поопширно за прстенот печатник кој Соломон го добил од Господ (Sphragis Theou), како праобраз за амулетската функција на прстенот како предмет. Конкретно пентаграмот (пенталфата) како талисман се појавува и на гностичките прстени печати.

²⁰ Г. Марјановић - Вујовић, Трњане, 91; Е. Манева, Средновековен накит, 89.

детектирање.²¹ Гледано од тој аспект, *ангелот* би бил употребен како симбол на Св. Матеј, *орелот* како симбол на Св. Јован и *лавот* како симбол на Св. Марко. Проблемот се појавува во толкувањето на четвртиот симбол т.е. петокраката звезда. Според горенаведениот репертоар, овој симбол би требало да го претставува Св. Лука, иако етаблиран симбол на овој евангелист бил *бикот*.²² Очигледно е дека во споредба со технолошката и уметничката „совршеност“ на останатите претстави, изведбата на бик не би требало да претставува проблем за изработувачите на овој вид прстени. Но, овој мотив, барем досега во литературата не се третира како симбол присутен на прстените, иако мора да се напомене дека на некој од претставите на четириножните животни, третирани како *лавови*, се појавуваат нагласени акценти на ушите кои можеби би требало да се протолкуваат и како *рогови*?

Во ваков случај т.е. во недостаток на етаблираниот симбол на Св. Лука во репертоарот претстави поврзани со четворицата евангелисти, како единствена опција се појавува токму претпоставката дека симбол на Св. Лука станува пентаграмот - звезда. Алиби за ваквиот трансфер на симболи е образложението дека Св. Лука е воедно и сликар на Богородица, која е означена со звезда.²³ На овој стадиум останува нејасно дали петокраката звезда го симболизира Св. Лука или Богородица, или и двајцата, и во кој случај би го претставувала едниот или другата?

Во обидот да се протолкува еден претходно востановен знак т.е. симбол, каков што е пентаграмот би било најсоодветно, во случајот со неговата претстава на средновековните прстени да се пријде од аспект на неговата амулетска и профилактичка улога. Најбезопасна и реално најпотврдена варијанта во толкувањето на овој знак/симбол би била неговата употреба како хигијастичен амулет, добар за здравје,²⁴ што како магиска категорија била проектирана врз разни објекти и претстави и користена во ритуалите поврзани со бањето. Од друга страна религиската конотација на пентаграмот, согледана низ христијанска призма, се толкува како бегство во симболичката есхатологија, при што овој симбол ја означува божествената присутност, но се поврзува и со обредот на иницијацијата и чинот на крштевање.²⁵

Апсолутно христијанската конотација на претставите на средновековните лентести прстени е недоволно образложена. Можеби е поверијатно дека станува збор за некакви примарни компилации на христијанството и „празноверието“ / „паганството“. Сметаме дека симбиотичноста или подобро „синкретичноста“ на доминантниот конфесионален принцип и паганскиот елемент во материјалната култура, станува археолошки потврдена како начин на живот или состојба на умот на тогашното население. Во прилог на тоа говорат и новите истражувања на сите форми на материјалната култура и обичаите од средновековието во Р. Македонија.²⁶

²¹ Иако честопати останува отворена дилемата дали крилестото суштество е ангел или архангел, птицата – орел или некој друг вид, а четириножното суштество – лав, волк или куче (Е. Манева, Средновековен накит, 89).

²² Наместо бик како симболи на евангелистот Лука се јавуваат и волот и телето.

²³ Г. Марјановић - Вујовић, Трњане, 91. Тука треба да се земе предвид дека звездата претставена на мафорионот на Богородица не е петокрака.

²⁴ Мотивот на пентаграм се сретнува уште кај прстените од доцноантичкиот период. Е. Манева, Средновековен накит, 89.

²⁵ Р. Петровић, Команска култура, 120 - 121.

²⁶ Види поопширно Н. Чаусидис, Митските.

2. Керамички садови

Втората група предмети на кои се појавува претставата на пентаграм се керамичките садови. Една од најзначајните појави на грнчарските производи изработени на рачно грнчарско колце се бројните релејфни знаци на дната на садовите. Сепак, невозможно е да се изведе систематизација на претставите на керамичките садови затоа што не постојат однапред определени знаци кои се употребувале на конкретни предмети. Еден ист знак може да се сртне на предмети со различни форми.

Меѓу релејфните претстави кои се појавуваат на керамичките садови од средновековниот период е и претставата на пентаграм. Притоа, во науката постојат различни, крајно спротивставени толкувања на целиот репертоар од знаци кои се изобразувани на овој вид предмети.

Некои автори ги сметаат овие знаци за најрана појава на печати на грнчарите т.е. грнчарските работилници. Но, според други истражувачи кои се занимавале со проблемот на релејфните знаци на керамичките производи, одредени мотиви, меѓу кои и пентаграмот, имаат магиско потекло и значење /сл. 29/.²⁷ Така, тие ја симболизираат силата на огнот која има посебна улога во изработувањето на керамиката.

Мислењето на J. Ajzner, дека овие знаци се поврзани со продорот на христијанството е осамено.²⁸ Поголем број автори сметаат дека ознаките на дното на словенските садови, не се појавуваат пред 8 - 9 век. На садовите од Белград релејфните знаци се од периодот на 10 - 11 век.

И на територијата на Бугарија појавата на релејфни знаци на дното на садовите се поврзува со воведувањето на рачното грнчарско колце. По воведувањето на ножното грнчарско колце во 11 век во Бугарија, релејфните знаци на садовите постепено исчезнуваат.²⁹

Од локалитетот Дјадово потекнува еден примерок на грне со отворен врат, откриено во населбата. Претставата на пентаграм е изведена со врежување на фино измазнетото дно, откако садот бил испечен /сл. 30/.³⁰ На дното на садовите работени на ножно грнчарско колце вообично не се појавуваат знаци, со што ова грне претставува осамен пример.³¹

Од територијата на Р. Македонија, поточно од Битола потекнува еден доцно-антички поклопец на кој е претставен пентаграм /сл. 31/.³²

Формалниот медиум во овој случај не дозволува децидно третирање на релејфните знаци како типични ознаки или магиски/ритуални објекти аплицирани со осмислена функција. Но и покрај невозможноста за конечно декодирање, логично би било да се претпостави дека во еден знак употребен на керамички сад може паралелно да постојат повеќе слични или различни значења. Така, доколку пентаграмот го третираме во неговата означувачка т.е. дескриптивна улога, тој станува амblem на сопственост, на одредена работилница, но од друга страна и

²⁷ В. Бикић, Средњовековна, 40 - 41; Z. Vana, Die welt, 133, 136.

²⁸ В. Бикић, Средњовековна, 40 - 41.

²⁹ Л. Дончева - Петкова, Знаци, 49.

³⁰ B. D. Borisov, Djadovo, 142.

³¹ B. D. Borisov, Djadovo, 213.

³² Т. Јанакиевски, Убикации, 36.

ваквиот навидум функционален знак може да носи конкретна причина во него-виот избор. На ова ниво дури и во утилитарноста на еден знак може да се насетат семантички предлози кои ја одредуваат неговата употреба и перцепција.

3. Византиски споменици

Третата категорија предмети на кои се појавува претставата на пентаграм конкретно се поврзува со медиуми – носители од византиската сфера на материјалната култура.

Пентаграмот не се употребува често во декорацијата, но секак се сртнува во еден долг период, од доцноантичките, до спомениците од периодот на зрелиот среден век.³³ Притоа, на овој стадиум на употреба, пентаграмот и нему сличните знаци / симболи, во голема мера добиваат функција на орнаменти.

Орнаментите по автоматизам се неуниформни, но интердисциплинарни, и секако експлоатирани од сите слоеви на општеството, особено од оние пониските. Притоа добро е забележано дека „во моментот кога пософистицираните артистички форми на експресија ќе започнат да деклинираат или исчезнуваат, орнаментите иако сметани за ретардирана варијанта на уметноста, покажуваат висок степен на отпорност кон изумирањето“³⁴. Преку оваа своја супериорност, орнаментите прераснуваат во традициско наследство кое, пренесувано од генерација на генерација, продолжува да постои дури и тогаш кога уметноста на која оригинално и припаѓале е одамна заборавена. На тој начин орнаментите добиваат етнолошка вредност.³⁵

Фактот дека Византиската империја има релации со Грција, Египет, Сирија и Персија, може дедуктивно да се докаже дури и само преку анализа на византиските орнаменти.³⁶

a) Олтарни плочи од Св. Софија, Охрид и Мородвис (Р. Македонија)

Деловите од декоративната пластика во охридската катедрала Св. Софија (11 век), се од олтарната преграда, која некогаш била поставена на западниот раб на издигнатиот презвитериум.³⁷

Нашиот интерес го привлече содржината на една од олтарните плочи, секако поради фактот што на нејзиниот релјеф се изобразени две петокраки звезди – пентаграми /сл. 32/. Декорацијата на двата плутеја од презвитериумот има слична основна замисла, но на втората плоча недостасуваат токму пентаграмите, па поради тоа ќе ја исклучиме од рамките на ова истражување.

Првата плоча е декорирана со ленти во пресек „m“ кои сплетени во затворена целина создаваат три поголеми и шест помали кружни медаљони, во кои се претставени симболични знаци и фигури.³⁸ Централниот медаљон има поголеми

³³ К. Петров, Декоративната, 135.

³⁴ O. M. Dalton, Byzantine, 685.

³⁵ O. M. Dalton, Byzantine, 685.

³⁶ O. M. Dalton, Byzantine, 685.

³⁷ К. Петров, Декоративната, 126.

³⁸ К. Петров, Декоративната, 130.

димензии од страничните, а дури и со својата претстава (единствена фигурална) го привлекува вниманието како носител на композициската фабула.³⁹ Во ова централно поле е претставен орел кој со канџите држи стилизирана змија. За нас е интересен еден друг момент, поврзан на некој начин со оваа претстава, а тоа се малите кружни медаљони над и под овој централен мотив. Во овие две полиња се претставени петокраки звезди – пентаграми со мал круг на средината и пупка⁴⁰, во интересна ритмичка, а можеби и симболичка поставеност, горниот е превртен наопаку, а долниот поставен нормално - со врвот нагоре.

Претпоставено е дека анонимниот скулптор, разместувањето на симболите го реализирал, воден од намерата да ја избегне монотоноста на повторувањето.⁴¹ Притоа, симболите во првата и третата зона добиваат спротивен распоред, додека во поглед на пентаграмот, кој е сепак поврзан со централниот мотив, разновидноста е постигната преку неговото превртување во горната зона.⁴²

Претставата на орел кој во канџите држи змија е илустрација која води потекло од самите почетоци на цивилизациите.⁴³ Поседувајќи способност да се издигне над облаците и да го впери погледот директно во сонцето, орелот добива значење на небесен, а воедно и соларен симбол. Во христијанската иконографија орелот како симбол може да се поврзе со конкретни носители. Така, претставен сам тој може да го симболизира евангелистот Јован, но воедно и Христос т.е. еден период од неговиот живот.⁴⁴ Орелот може да го означува и Христовото Успение, но и неговото Кралство.⁴⁵ И во Апокалипсата, орелот се појавува како Христов симбол.⁴⁶

Ако ја согледаме во целост формалната содржина на оваа олтарна плоча, на прв план излегува нејзината небесна симболика. Имено сите употребени декоративни елементи можат да се поврзат со сонцето, зрачењето и со небото како просторна зона.⁴⁷

Конкретната употреба на петокраките звезди може да се толкува од неколку аспекти. Така, доколку го согледаме пентаграмот во неговата одредба како знак, тогаш и тој добива соларна и трансцендентна конотација,⁴⁸ која го зајакнува значењето на централниот мотив. Но, треба да се напомене дека во древните цивилизации, пентаграмот употребен како знак – идеограм, го означувал и поимот „божество“.⁴⁹

Претставата на пентаграм се сретнува на уште една оштетена мермерна плоча откриена во Мородвис (кај Кочани). И оваа плоча, според иконографските карактеристики, се датира во 11 век /сл. 33/.⁵⁰ Правоаголниот облик на плочата е поделен на два ромба поврзани со јазол и flankирани со два малтешки крста

³⁹ К. Петров, Декоративната, 131.

⁴⁰ Значи не се изведени доследно според геометриската матрица

⁴¹ К. Петров, Декоративната, 133.

⁴² К. Петров, Декоративната, 133.

⁴³ A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik, 641 – 646; К. Петров, Декоративната, 131 – 133.

⁴⁴ К. Петров, Декоративната, 133.

⁴⁵ A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik, 642..

⁴⁶ К. Петров, Декоративната, 133.

⁴⁷ Во медаљоните лево и десно од централниот круг со претстава на орел се поместени крстови, а во првата и третата хоризонтална зона стојат шестокраки розети со хексагонален рам и две дванаесеткрачни розети (К. Петров, Декоративната, 133 – 135).

⁴⁸ M. Elijade, Istorija, 54.

⁴⁹ M. Elijade, Istorija, 54; П. Голииски, Зиези, 271.

⁵⁰ С. Филипова, Архитектонска, 47.

впишани во круг. Притоа, во левиот долен агол (одредбата произлегува од начинот на кој ја претставуваме плочата) се појавува петокрака светлина со круг во средината (десниот горен агол не е зачуван).

Интересно е што и во декорацијата на оваа плоча се насетуваат асоцијации на небесната симболика. Имено, како и на олтарната плоча од Охридската Св. Софија, и овде се употребени дванаесетрачна розета и дванаесеткрака светлина, кои во својата симболика го содржат *зрачењето* т.е. соларната или небеската светлина.

Два пентаграми се претставени и на еден релјеф од Бол на островот Брач, Хрватска, од 11 век, а овој мотив го има и на плочата од сплитската крстилница, исто така од 11 век / сл 34/. Овие два споменика поопширно ќе бидат опфатени во некое друго истражување. На ова место само би истакнале дека во нивната иконографија, комбинацијата на пентаграмот со птици (орли?) ја доближува смислата на овој знак до некаква „рајска симболика“⁵¹.

Четири петокраки светлини – пентаграми се изведени и во мозаичната декорација на Св. Софија во Цариград /сл. 35/. Кружните полиња во кои се сместени петокраките светлини се распоредени на страничните краци на еден ромб кој во центарот има кружно поле со претстава на четирикрака розета со срцевидни листови. Притоа, пентаграмите во кружниот дел, затворен од краците го содржат истиот мотив.

Иако станува збор за елементи од мозаикот кои имаат чисто декоративен карактер, интересно е што петокраката светлина се појавува во комбинација со ромбот, кој во внатрешноста содржи *нишан* т.е. розета.⁵² Ромбот, употребен дури и во декоративна смисла, на ниво на орнамент, може да се третира како носител на семантичност. Ромбичните идеограми со својата трансисторичност и транскултуралност му се наметнуваат и на христијанството, кое неможејќи да ги искорени, едноставно ги вклучува во својот систем, но деградирани на ниво на орнаменти.⁵³ Во својата историска диспозиција, претставата на ромб се поврзува со женските аспекти.⁵⁴ Ромбот со централен мотив може конкретно да се третира како приказ на влезот во Мајката – Земја која во религиозно – митолошките системи има многубројни застапници.⁵⁵ Дополнувањето на ромбот со соларни симболи може да укажува и на постоење на некаква слика на светот околу кој се одвива соларниот циклус.⁵⁶

Сепак, на овој стадиум на употреба т.е. во декоративните претстави останува отворено прашањето дали, какви и чии симулакруми се затворени во поимот петокрака светлина – пентаграм, имајќи предвид дека овие примери и припаѓаат на христијанската сфера на носители.

⁵¹ Р. Петровић, Команска култура, 122.

⁵² Поопширно за симболиката на ромбот види Н. Чаусидис, Космоловски 110 – 115.

⁵³ За христијанизацијата на ромбичните идеограми види поопширно кај Н. Чаусидис, Космоловски, 124 – 126.

⁵⁴ Н. Чаусидис, Космоловски, 99.

⁵⁵ Н. Чаусидис, Космоловски, 106 – 107.

⁵⁶ За ромбот дополнет со соларни симболи види поопширно кај Н. Чаусидис, Космоловски, 115 – 117.

б) Византиско сликарство

Геометриските облици воопшто, меѓу кои и пентаграмоти и неговите варијации, непосредно се поврзани и со одредени фигури и сцени од византиското сликарство. Геометриските решенија се појавуваат во последните децении на 13 век. Конкретно, тие се поврзуваат со ликовното толкување на „Славата“ т.е. божествената светлост која ги окружува ликовите на овоплотениот Бог.⁵⁷ Законитоста во употребата на одредени геометриски облици во конкретни композиции укажува на нивна осмислена примена.⁵⁸ Од голема важност е фактот што геометриските облици никогаш не се јавуваат поврзани со смртници, без оглед на нивниот дури и највисок светителски ранг. Воедно, истите облици не се употребуваат дури ни за фигуранте на Христос кога е прикажан пред Воскресението, со исклучок на композицијата Преображение.⁵⁹

Ваквите законитости дозволуваат геометриските облици да се протолкуваат како елементи кои ја зајакнуваат небеската Божествена природа на ликовите до кои се претставени.⁶⁰ Во овој контекст можеби би требало да се земе предвид сличната употреба на пентаграмот во претходните религиски системи, за кои ќе стане збор подолу во текстот.

Значењето на геометриските облици на нимбот и мандорлата произлегува од самата симболичка вредност која им била придавана на броевите. Така уште во питагорејската традиција симболиката на бројот пет непосредно преога и на петоаголните облици.⁶¹ Сепак, христијанската теологија на броевите им дала поинакво значење од она што тие го имале во антиката, овој пат во склад со христијанското сфаќање на светот и човекот во него.⁶²

Појавата на петозначните облици во византиското сликарство се следи од средината на 12 век. Во овој период вообичената осмозначна мандорла во Христовото Преображение се заменува со петозачна. Правилен геометриски петокрак облик на мандорлата има во припратата на црквата Св. Ѓорѓи во Старо Нагоричино (Р. Македонија) во сцената Преображение /сл. 36/.⁶³

Во христијанското толкување на симболиката на бројот пет, пред се се истакнува идејата за петте премудри сетила, при што е очевидна врската со поимот микрокосмос кој во антиката се означувал со петоаголник.⁶⁴

Симболиката на бројот пет во себе инкорпорира и други значења. Употребата на петозачните облици до ликот на Богородица во централната апсида на црквата во манастирот Грачаница (Косово), може да се поврзе со значењето на Богородица како врска меѓу Божијот храм и Христовото овоплотување т.е. како мајка на Премудроста /сл. 37/. Софија, покрај другото ги одразува и сетилата на духовната

⁵⁷ В. Мако, Геометријски, 41.

⁵⁸ Нимбовите и мандорлите со геометриски облици пред се се поврзани со фигуранте на Христос, фигуранта на Богородица во сцените во кои не се прикажува нејзината земна егзистенција, претставата на гулабот како симбол на Св. Дух и др. (види поопширно: В. Мако, Геометријски, 41).

⁵⁹ В. Мако, Геометријски, 41.

⁶⁰ В. Мако, Геометријски, 42.

⁶¹ В. Мако, Геометријски, 42.

⁶² В. Мако, Геометријски, 43.

⁶³ В. Мако, Геометријски, 49 - 50.

⁶⁴ В. Мако, Геометријски, 50.

перцепција т.е. петте премудри сетила. Врската помеѓу симболиката на бројот пет и поимот на Премудроста, поврзани преку идејата за светлосното зрачење, е видлива и во појавата на потполно правилниот петоаголник околу нимбот на Премудроста во Дечани (Косово) /сл. 38/.⁶⁵

Петокракиот облик на мандорлата се појавува и во Христовото Преображение во Дечани /сл. 39/, а овој облик на мандорла, во истоимената композиција, на една икона го употребил и Андреј Рубљов /сл. 40/.⁶⁶

Фактот што петоаголните и петозрачестите облици се појавуваат само на неколку примери во византиската уметност, говори за теолошката сложеност на нивното значење. Претпоставеното толкување на овие облици како претстава на идејата за Премудроста и премудрите сетила, засега е најоправдано во христијанската теологија.⁶⁷ Па сепак, ваквото толкување не ги исклучува и другите можни согледувања на петокраките формации кои произлегуваат од многузначноста на бројот пет.

Останува отворено прашањето дали и во посочените примери од декоративната пластика и мозаикот, пентаграмите не биле намерно и промислено изобразени?

4. Графити (Бугарија)

На територијата на Бугарија се откриени многубројни знаци врежани на различни предмети. Во научната литература, овие средновековни цртежи се познати под поимот „графити“. Овој термин произлегува од самата техника на изведување на знаците која подразбира врежување на мазна тврда површина со помош на остар предмет.⁶⁸

Најмногу графити се откриени околу првите бугарски престолнини, Плиска и Преслав, и тоа врежани на столбови, на камења, накит и на керамички садови.⁶⁹ Од друга страна во Јужна Бугарија, со исклучок на неколку фрагменти од керамички садови со врежани знаци и неколку прстени со претстава на пентаграми, бројот на откриените графити е далеку помал.⁷⁰ Хронолошки, врежаните и релејфните знаци припаѓаат на периодот на Првото Бугарско царство, од крајот на 7 до почетокот на 11 век. Знаците непрекинато биле употребувани и во паганскиот, и во христијанскиот период.⁷¹

Претставата на пентаграмот може да се проследи на неколку различни видови предмети.

За почеток, интересно е да се напомене дека петокраката звезда се сретнува на еден столб од Плиска, при што треба да се има предвид дека на територијата на Бугарија во периодот меѓу 7 – 10 век, на столбовите често се врежувале „написи“ /сл. 41/.⁷²

⁶⁵ Види поопширно кај В. Мако, Геометријски, 51.

⁶⁶ В. Мако, Геометријски, 52.

⁶⁷ В. Мако, Геометријски, 52.

⁶⁸ Д. Овчаров, Български, 10, од итал. *Graffito* – врежува.

⁶⁹ Л. Дончева – Петкова, Знаци, 23.

⁷⁰ Л. Дончева – Петкова, Знаци, 23.

⁷¹ Л. Дончева – Петкова, Знаци, 22 - 25.

⁷² Л. Дончева – Петкова, Знаци, 31 - 32.

Вакви знаци (цртки и рецки) се откриени на разни материјали на територијата на Бугарија, особено околу престолнините Плиска и Преслав. Повикувајќи се на делото на Црноризец Храбар, „О писменех“, каде тој говори за еден ран период од животот на словените кога тие читале и пишувале со цртки и рецки, некои научници претпоставуваат дека знаците откриени на бугарските споменици се всушност показатели за некаква писменост, која им била позната на мал број просветени лица.⁷³ Сепак, невозможно е да се одреди дали во бугарските знаци имало елементи на идеограмско или пиктограмско писмо.

Според смисловната содржина, графитите се делат на две групи. Првата група ги опфаќа реалистичните претстави, додека во втората влегуваат симболичните претстави и знаци.⁷⁴ Ваквата поделба е сепак условна, бидејќи понекогаш не постои остра граница помеѓу двата вида.

Воедно, невозможно е да се определи и начинот т.е. местото на употреба на знаците, бидејќи еден ист знак може да се сртне на различни носители (камени блокови, тули, керамиди, влезови на пештери, мермерни столбови и сл).⁷⁵

Проблеми се појавуваат и при датирањето на графитите, затоа што тие се во суштина производи на традиционалната уметност. На тој начин паганските симболи на пример, не можат секогаш и со сигурност да се сместат во паганската епоха, затоа што многу од нив продолжиле да се користат и по примањето на христијанството.⁷⁶ Па сепак, на графитите не може да им се одземе значењето на репери за религиозно – митолошките претстави на средновековниот човек.

Имајќи го предвид примарниот интерес на ова истражување – пентаграмот, во овој дел ќе бидат опфатени само оние примери на графити на кои се појавува неговата претстава.

Веројатно најинтересната и најпровокативна употреба на пентаграмите се сретнува на еден варовнички блок од Преслав. Тука претставите на два пентаграма се инкорпорирани во една развиена композиција /сл. 42/. Станува збор за сцена на лов, при што централно место им е дадено на претставите на ловец – коњаник, див бик и куче. Притоа, пентаграмите се изобразени над кучето и врз задните нозе на коњот. Интересно е што ловецот и кучето се во суштина *истоветни објекти* кои се носители на дејството, а како аргумент за нивната функционална поврзаност можат да се искористат и пентаграмите. Имајќи ја предвид поделбата според смисловната содржина на графитите, во овој момент не може со сигурност да се одреди дали оваа претстава е реалистична т.е. продукт на секојдневните забиднувања, или е симболична т.е. приказ на некаква митолошка епизода? Па сепак, соларниот т.е. небесниот слој во значењето на пентаграмот дозволува, во оваа сцена да се насетат митолошки предиспозиции.

На еден мермерен столб од Плиска, симболичната претстава на пентаграмот е прикажана во комбинација со други знаци, додека во горните партии се претставени човечки и животински фигури /сл. 43/. Во овој случај хоризонталната подреденост на претставите ја прави невозможна хипотетичната поврзаност на пентаграмот со одреден лик.

⁷³ Л. Дончева – Петкова, Знаци, 7, 31 – 32.

⁷⁴ Д. Овчаров, Български, 17.

⁷⁵ Л. Дончева – Петкова, Знаци, 46.

⁷⁶ Д. Овчаров, Български, 19.

На еден камен од Плиска, кој бил дел од некава сидна конструкција, претставата на еден доминантен пентаграм е придружена со приказ на човек и животно, како и една човечка глава во анфас /сл. 44/. Интересно е што пентаграмот, иако директно не кореспондира со ниедна од претставите, се наметнува над животното од машки пол, кое наликува на претставите на коњ.

Пентаграмот се сретнува и на една пештерна карпа, од Каварна. Под неговата претстава има схематизирана животинска, веројатно коњска глава /сл. 45/.

На малтерот на една црква во Перник, до претставата на грчки крст чии завршетоци имаат овални додатоци, се сретнува и претставата на пентаграм /сл. 46/.

Истражувачите на графитите составиле неколку поделби на знаците кои се сретнуваат на спомениците. Така, во една група се сместени геометриските фигури, меѓу кои се наоѓа и пентаграмот. Толкувањето на оваа група знаци е во доменот на нивната соларна симболика или нивната употреба како тамги.⁷⁷ Но, истовремено пентаграмот влегува и во другите групи на знаци (символични, рунични), така што на овој стадиум е невозможно да се спроведе конечно категоризирање.

Во случај кога пентаграмот се употребува во композициски осмислена сцена, несомнено е дека неговата претстава носи симболичко значење кое треба да ја зајакне или дообјасни наративната структура. Од друга страна, пентаграмот употребен сам т.е. без јасни врски со одредени претстави, останува недостижен за толкување кое би го појаснило неговото симболично, рунично, идеограмско или некакво поинакво значење.

5. Коскено рокче од Плиска (Бугарија)

Уште еден аргумент во полза на конкретното значење на пентаграмот, скрекуваме на коскеното рокче од Плиска /сл. 47/. Ова рокче е откриено со други наоди кои потекнуваат од периодот на 8 – 9 век.⁷⁸

Врз површината на ова рокче се врежани разни знаци и идеограми, при што на страните каде што тоа било продупчено, се прикажани најбитните претстави – галопирачки коњ т.е. еднорог од едната, и елен што се движи во спротивна насока, од другата страна.⁷⁹ Интересно е што помеѓу овие две претстави се појавува и знакот пентаграм.

Самиот медиум во овој случај дозволува едно проширување на претставите со кои е поврзан пентаграмот. Имено, коскеното рокче, со својата несомнено паганска симболика, директно може да се поврзе со старите словенски верувања.⁸⁰

Култот на еленот е познат уште од праисторијата. Со својата соларна симболика тој по правило се поврзува со машките божества, при што во словенскиот пантеон еленот се јавува и како атрибут на Перун.⁸¹ Во паганските митови еленот е поврзан со лекувањето и магијата, а се истакнува и неговата моќ да ја совлада змијата, додека

⁷⁷ Л. Дончева – Петкова, Знаци, 34.

⁷⁸ Е. Манева, Словенски, 48; Л. Дончева – Петкова, Митологични, 69.

⁷⁹ Е. Манева, Словенски, 48.

⁸⁰ Е. Манева, Словенски, 51; Н. Чаусидис, Митските, 464,465.

⁸¹ Е. Манева, Словенски, 51, ф.н. 24.

во христијанскиот концепт тој има баптисмално, есхатолошко и сотериолошко значење.⁸²

И фантастичниот еднорог орiginира уште од античките митолошки системи.⁸³ Во Александристката редакција на *Физиологот*, еднорогот се смета за симбол на духовната чистина и на девственоста, а се поврзува и со Богородица и Христос. Во византиската редакција на истоименото дело од 11 век, еднорогот добива сосем неочекувана свирепост и страотност во формалниот приказ.⁸⁴ Тој се споменува и во Библијата, каде се споредува со коњот и бикот, додека во западноевропското христијанство, ова фантастично животно добива противречна смисла. Така еднорогот, од една страна е симбол на Христос, но од друга страна го символизира и Сатаната.⁸⁵

Податоци за постоењето на еднорогот и во паганските митолошки системи, конкретно кај вложките бугари, дава Ибн Фадлан, кој во своите описи вели дека ловечките групи го бараат еднорогот во шумите и кога ќе го откријат стрелаат во него додека не го убијат.⁸⁶

Заедничка за двете зооморфни претстави е апотропејската моќ на нивните рогови.

Имајќи ја предвид паганската амулетска симболика на коскеното рокче,⁸⁷ може да се претпостави дека претставите врежани по неговото тело исто така кореспондирале со некакви религиско - митолошки застапници. Притоа, појавата на пентаграмот до животинските претстави со симболичко значење, повторно говори во полза на хипотезата дека тој можеби имал конкретен перцептивен предзнак, разбирајќи за посветените во култот.

6. Средновековен надгробен споменик - стеќак (Босна и Херцеговина)

Веројатно најексплицитен пример за значењето на пентаграмот е претставата на надгробната плоча од Трн (Босна и Херцеговина) /сл. 48/. На неколку примероци на стеќите се сретнуваат варијации на крстот, кој понекогаш во горниот дел преминува во глава. Честопати ваквата глава на крстот се заменува со розета, која го претставува сонцето т.е. небеската светлост.⁸⁸

Притоа, оправдување за ваквите традиции во прикажувањето, претставува Јовановото евангелие во кое за Логосот се вели дека „*и во него се беше, и животот беше светлина на лукото*“, што всушност значи дека Христос е изедначен со божјиот збор, со животот и со вечноа светлина.⁸⁹

Според толкувањето на А. Соловјев, на надгробната плоча од Трн, *Сонцето* е претставено со мистичниот знак на пентаграмот, додека краците на крстот се подигнати кон небото како и Христовите раце, во поза на орант.⁹⁰

⁸² Е. Манева, Словенски, 51 – 52.

⁸³ Л. Дончева – Петкова, Митологични, 65.

⁸⁴ Л. Дончева – Петкова, Митологични, 65 – 66.

⁸⁵ Л. Дончева – Петкова, Митологични, 66.

⁸⁶ Л. Дончева – Петкова, Митологични, 66.

⁸⁷ Е. Манева, Словенски, 51.

⁸⁸ А. Соловјев, Симболика, 160.

⁸⁹ А. Соловјев, Симболика, 160.

⁹⁰ А. Соловјев, Симболика, 161.

Доколку го прифатиме толкувањето на оваа претстава, сфатена како схематизација на Христовиот облик, тогаш во пентаграмот повторно се наидува на двозначност. Од една страна, тој може да се третира како соларен или небесен симбол, но од друга - поистоветувањето на крстовидниот облик со самиот Христос, симптоматично нé доближува до претходните значења на пентаграмот т.е. до неговата *идеограмска фаза*, во која овој знак го означувал поимот *божество / Бог*.

Како аргументи за *небеската и божествената* димензија на приказот, говорат и новите истражувања и паралели на претставите на средновековните стекци и митолошките репери за постоење на лик кој има конкретна функција на придржувач на небото т.е. лик изедначен со космичката оска.⁹¹ Во контекст на конкретната претстава на надгробната плоча од Трин, митскиот придржувач на небото е прикажан во вид на полуантропоморфизиран столб чија глава е означена со круг во кој е вписан пентаграм. Притоа, пентаграмот можеби треба да се изедначи со претпоставената оска на ротација т.е. со Поларната Свезда.⁹²

Несомнено е дека полуантропоморфизираната претстава на столбот, во себе содржи некаков божествен предзнак. Би било интересно да се напомене дека претпоставената претстава на Логосот во овој случај е потенцирана со приказот на пентаграм, кој како знак, во христијанскиот концепт покажува симптоматична поврзаност со Софија како Христов образ.

Во еден момент, христијанската концепција ѝ го одзема приматот на Софија, веројатно поради нејзината *латентна* женственост, и наспрема тоа го востановува поимот Логос, како машки принцип кој *недвосмислено* ќе го одразува Христос. Од друга страна, во еретичките учења, ликот на Софија продолжува да постои.

Го оставаме отворено пашањето дали во овој случај пентаграмот можеби се однесува на Логосот, но овој пат сфатен како манифестија на Софија т.е. архетипот на Премудроста и петте премудри сетила?

7. Шаралка од Отишиќ (Србија)

Конечно, претставата на пентаграм се сретнува и на една шаралка за обредни лебови која потекнува од Отишић /сл. 49/. Употребата на овој знак врз медиум каков што е обредниот леб, недвосмислено говори за неговата перцепција како профилакс, со цел лебот како култен предмет да се заштити од зли очи, од вештерки и од зли духови.⁹³

На ова ниво на употреба, пентаграмот несомнено носи позитивни обележја, кои можеби од аспект на медиумот на кој е претставен т.е. лебот, можат да се поврзат со некаква женска категорија на застапник зад овој знак.

Толкување на пентаграмот

Свездата како „*модификација*“ или „*прототип*“ на пентаграмот, во религиозните системи по автоматизам се поврзува со божествен субјект, кај кого

⁹¹ Н. Часидис, Космолошки, 365.

⁹² Н. Часидис, Космолошки, 321, 365-366.

⁹³ П. Костиќ. Збирка, 108.

е нагласен женскиот или во најмала рака хермафродитниот аспект.⁹⁴ Така, во месопотамската религија, сvezдата - од знак прераснува во идеограм на небесната сила и трансцендентност⁹⁵, додека петокраката сvezда конкретно се поврзува со ликот на Иштар, божица на планетата т.е. сvezдата Венера.⁹⁶ Интересно е што Инана – Иштар во периодот на нејзината кулминација, била почитувана истовремено како божица на љубовта и на војната т.е. управителка на животот и смртта.⁹⁷

Во канаанската митологија (Угарит), со сvezди се изедначуваат две божици, кои се всушност сопруги на главниот бог во канаанскиот пантеон - Ел. Првата е Ашерат наречена сvezда Деница, а втората Анат која била сvezда Вечерница.⁹⁸ Ашерат била почитувана како „Мажка на божовите“, и се сметало дека сите божови, со исклучок на Баал, потекнуваат од неа и Ел.⁹⁹

Анат, од друга страна бива потенцирана дури откако Баал станува врховен бог во пантеонот. Поради своето сурво однесување и Анат била сметана за двополова божица.¹⁰⁰ Крвопролевањето и канабализмот се во суштина карактеристики на древните божици на плодноста.

Иако во случајот со овие две божици од канаанскиот пантеон не постојат конкретни докази дека како нивни симболи биле користени петокраки сvezди – пентаграми, треба да се има предвид дека *Деницата* и *Вечерницата* се во суштина една иста *svezda* - Венера.¹⁰¹

Корнелиј Агрипа во своето дело *De occulta philosophia* претставува група од амајлиски печати, меѓу кои е еден со претстава на пентаграм /сл. 50/. Записот околу него се состои од пет грчки букви – *IGIRA*, во значење здрав-добар за здравје.¹⁰² Во грчкиот митолошки систем, Хигија е ќерка на Асклепиј, и од него ја наследува моќта да лекува, но воедно за неа се поврзува и огништето, кое како култен поим соодветствува на женските начела во праисториските и античките култови.

Меѓу хебрејските амајлии од ракописот на Кабалата, кој се наоѓа во Британскиот Музеј, евидентирани се три амајлии со претстава на пентаграм /сл. 51/.¹⁰³ Интересно е што сите три се наменети за заштита од Лилит и нејзината моќ. Ликот на Лилит е продукт на „народната религија“ која не соодветствува на официјалната и во себе содржи многу пагански елементи. Лилит, аналогна на сумерската Ерешкигал, грката Gello, а воедно и прототип или архетип на византиската Gylou или

⁹⁴ M. Elijade, Istorija, 59 (*Ishtar barbata*).

⁹⁵ M. Elijade, Istorija, 54. Трансцендентната небеска структура на божествените битија била потврдувана со детерминиран знак кој им претходел на нивните идеограми и кој извршно претставувал сvezда.

⁹⁶ За дневниот цуклус на Венера како утринска и вечерна сvezда види A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik, 1032; A. Schimel, Odgonetanje, 144.

⁹⁷ M. Elijade, Istorija, 59.

⁹⁸ M. Elijade, Istorija, 131.

⁹⁹ M. Elijade, Istorija, 131.

¹⁰⁰ M. Elijade, Istorija, 135. Интересна е една епизода од митовите за Анат во која таа, приредувајќи гозба во чест на Бааловата победа над Змејот, „обземена од убиствен порив почнува да ги убива војнициите, чуварите, старците, и во крвта која и допирала до колена, таа ги врзувала околу својот појас главите и рацете на убиените жртви“. Треба да се напомене дека истата Анат, во моментот кога го пронаоѓа безживотното тело на својот сопруг Баал „го прождира неговото тело без нож и ја пие неговата крв без пехар“.

¹⁰¹ A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik, 1032 – 1033.

¹⁰² E. A. Volis Badž, Amajlije, 226.

¹⁰³ E. A. Volis Badž, Amajlije, 230.

Abyzou, е всушност митски лик, композитен и по својот физички изглед, но и по својот психолошки профил.¹⁰⁴ Во овој лик се наталожиле многу од функциите карактеристични за *Божиците – Мајки, Божиците на животот и смртта, Божиците Креаторки*. Сепак, со текот на времето во Лилит се валоризирале токму негативните аспекти на овие божици, па така таа станува типично демонска креација, дедивинизирана и деградирана во рамките на религиозните системи во кои се сретнува. Најакцентирана станува нејзината природа на *мора* – онаа која ги „мори“ родилките и новороденчињата. Употребата на пентаграмот како профилакс од нејзината моќ би можел да укажува на некаква инвокација на некој друг (женски или машки) лик кој го неутрализира и елиминира нејзиното дејствување.¹⁰⁵ На една од амајлиите од ракописот на Кабалата, покрај аглите на едниот од пентаграмите се испишани имињата на архангелите Михаил, Гаврил и Хананиел.¹⁰⁶ Тоа е всушност тријадата архангели пратени од Бог да ја вратат Лилит од пустината, при што таа дава ветување дека секогаш кога ќе ги види нивните имиња запишани на амајлија ќе ги поштеди мајката и детето од својот гнев.

Трагајќи по оној од кој потекнува моќта на пентаграмот како профилакс, логично и нужно е и во овој субјект да се очекуваат и проицираат, овој пат не демонски, ами божествени карактеристики. Во христијанската доктрина, како можни опции се појавуваат два лика, Богородица или самиот Христос. Богородица е единствениот лик во христијанскиот митолошки систем кој преку одредени разврстувања се отклонува од категоријата „смртност“ како човечко мерило. Всушност, Богородица станува медијатор помеѓу овие два света. Во ликот на Богородица, христијанството ги синтетизира елементарните функции на некогашните Протокреаторки, но во исто време, овој религиски систем востановува и елиминација на нивните ликови, деградирајќи ја и самата Богородица во нејзината апсолутно смртна категорија на жена – мајка. Не треба да се изостават и т.н. еретични сфаќања за Богородица, според кои и самата (не случајно вечно девица), се третира како ангелско создание пратено од бога да биде влез/врата за Месијата.¹⁰⁷ Во сите опции на Богородица, па и во нејзиното име или назив, се потенцира нејзината функција на Родилка.

Во ликот на Богородица се насетуваат и прежитаците на некогашните Божици на војната, но сублимирани на ниво на заштитник или гарант на победа. Имено, амблемите на Богородица постојано биле носени на бајраците на христијанските армии.¹⁰⁸

Истовремено, Богородица се појавува и како лик кој се застапува за грешниците по нивното напуштање на материјалниот свет. Од овој аспект, на неа може да

¹⁰⁴ Во ретките антички извори во кои се споменува, Gello е прерано почината девица без пород, која ги напаѓа децата и ги предизвикува болестите и смртта кај новородените. Во византиските и поствизантиските извори се спомнува уште еден женски демон, Gyloou, која ги има скоро истите карактеристики. Етимолошки Gello може да се доведе во релација со Gallu, сумеро-акадски женски демон, замислувана во форма на „бик уништувач“, чувар на подземјето. (M. Patera, Gello/Gyloou, 27.)

¹⁰⁵ За Соломон како противник на Abyzou види поопширно кај G. Vikan, Art, Medicine and Magic, 79 – 80.

¹⁰⁶ Хананиел значи „Милостив Божји дар“, G. Dejvidson, Recnik Andžela; Интересно е да се напомене дека и ангелите се поврзани на некој начин со звездите, бидејќи во Стариот завет и во Јудаизмот, над секоја од звездите кои ѝ се покоруваат и ја најавуваат Божјата волја, бдее по еден ангел (поопширно види: A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik, 1121).

¹⁰⁷ Н. Часидис, Дуалистички, 318.

¹⁰⁸ A. Baring, J. Cashford, The Myth, 593.

се гледа и како на маргинализирана управителка на задгробната судбина на луѓето. На овој стадиум, во Богородица може да се насетат рецидивите од некогашните функции на Божиците на животот и смртта.

На крај би требало да се споменат и многубројните епитети на Богородица кои повторно го поврзуваат нејзиниот лик со категоријата Божици – Креаторки. Најпревокативни од аспект на хипотетичната поврзаност на петокраката звезда со Богородица, се епитетите *Утринска звезда* и *Stella Maris* (Морска звезда).¹⁰⁹

Втората личност во христијанската религија, која може да се поврзе со профилактичката моќ на пентаграмот би бил самиот Христос или некоја негова фигурација. Притоа, ликот на Софија – Премудроста некако се наметнува со своите предиспозиции кон бројот пет. На страна од официјалната доктрина, во средновековниот период се појавуваат многу религиозни учења кои во некој домен го опфаќаат или се надоврзуваат на христијанството.

Во Кабалата, во која се синтетизирани гностичките текстови, се појавува ликот на Шекина. Манифестијата на Шекина потекнува од стиховите на *Пентатеухот*, кои се однесуваат на „присуството“ т.е. „славата“ на Јахве како видлив „облак“.¹¹⁰ Првото споменување на Шекина е во еврејските текстови од 1 век, каде таа го имала значењето на „видлива манифестија“ на божеството кое може да се осознае преку сетилата. Од овој аспект интересно е што христијанството во ликот на Софија ги потенцира токму петте премудри сетила. Притоа „видливата манифестија“ на божеството не треба да се сфати буквально како можност за сетилно сознание, туку повеќе во Јунговска смисла. Тоа би значело дека архетипот мора да стане објект на медитација, или како што вели Јунг, да пројде низ т.н. „активна имагинација“, при што неговото значење одеднаш ќе се открие само после долготрајна контемплација.¹¹¹

Како аргумент за „божествената“ конотација на пентаграмот, може да се предложи и стихот 16 од Јовановото Откровение, во кој се вели: „*Jac, Исус, го испратив својот ангел, да ви го посведочи ова на црквите. Jac сум корен и род Давидов; сјаната звезда Деница*“.¹¹² Случајно или неслучајно, Деницата т.е. Венера, која во многу религиозни системи е почитувана како Утринска и Вечерна звезда, и овде е божествен предзнак.¹¹³ Можеби на сличен начин петокраката звезда претставена на ореловото крило, на средновековните прстени од Мишевско и Могорјело, ја симболизира Христовата манифестија во Апокалипсата /сл. 18 и 19/.¹¹⁴

Во обид да се начнат паганските асоцијации поврзани со петокраката звезда веројатно би било најсоодветно да се споменат народните верувања поврзани со звездите. Според овие верувања, звездите се поврзани со судбината на луѓето и влијаат на земните случајувања. Во народната митологија, посебно значење им е дадено на *Cosвездјата* и на одредени големи звезди. Така на пример Венера е сметана за *Утринска* (Зорник, Саболска звезда, Деница, Зорњача) и *Вечерна звезда* (Вечерница, Вечерњача), во склад со периодот од денот и ноќта кога се појавува на небото.¹¹⁵

¹⁰⁹ A. Baring, J. Cashford, *The Myth*, 549, 558.

¹¹⁰ A. Baring, J. Cashford, *The Myth*, 639.

¹¹¹ A. Baring, J. Cashford, *The Myth*, 648.

¹¹² Библија, 1240.

¹¹³ Види погоре во текстот за петокраката звезда како симбол на Иштар.

¹¹⁴ Види погоре во текстот за орелот како Христов симбол во Апокалипсата.

¹¹⁵ Словенска митологија, 191 – 192.

Во фолклорот се најдува и на траги од *култ кон звездите*. Така по општо-словенските претстави, звездите се нераскинливо поврзани со човековата судбина. Постојат верувања дека на небото има онолку звезди колку што има луѓе на земјата, или дека со раѓањето на човекот, на небото се пали нова звезда (Бог или ангелите палат свеќа), која расте заедно со својот носител, а по неговата смрт се гаси и паѓа на земјата.¹¹⁶ Кај сите Словени, паѓањето на звездата се толкува како смрт на нејзиниот земски двојник.

Воедно, кај сите словенски народи се среќаваат и забраните (табуа) за броење на звезди или на вперување прст во звезда, бидејќи се сметало дека ако човек го прави тоа, може да наайде на својата звезда која ќе падне и ќе се угаси, па човекот ќе умре.¹¹⁷

Според некои верувања, во звезди се претвараат душите на умрените, и тоа најчесто на самоубијците или на некрстените деца. Во обликот на звезда може да се појават и демонски лица.

Во народната митологија се сметало дека сјајот на звездите имал магиско дејство кое можело да се употреби како заштита за предметите на земјата. Така, под звездено небо биле оставани одредени предмети поврзани со плодноста на родот/летнината или животните, со цел потоа вештерките да не можат да им напакостат.¹¹⁸ За звездите се поврзани и одредени гатања за летнината, ритуали за плодност на добитокот и слични верувања.

Полисемантичноста на пентаграмот не треба да се смета како хендикеп во обидите за неговото толкување, бидејќи „*еднозначноста е знак на слабост, додека парадоксот се третира како најголемо духовно богатство*“.¹¹⁹ Ова прелиминарно истражување на значењето на пентаграмот веројатно предизвика повеќе прашања, отколку што понуди одговори. Па сепак, на самиот крај одредени заклучоци смеат да се генерализираат. Фактот дека територијалните рамки од кои потекнуваат примерите опфатени во ова истражување, во средновековниот период биле населени од Словени, дозволува априори да се претпостави синкретичноста на христијанството од една, и паганските култови од друга страна. Во надворешно ориентирани религиозни системи, какво што е и христијанството, важно место завземале потполните проекции т.е. надворешниот лик на архетипот. Тоа овозможувало, проицираната слика во свеста на паганските општествени слоеви во голема мера да се замени со несвесна содржина. Како што вели Ф. Енгелс: „*одеднаш изникната, религијата секогаш задржува извесен број на претстави наследени од претходните времиња, бидејќи во сите области на идеологијата, традицијата се јавува како исклучително конзервативна сила*“.¹²⁰ Притоа треба да се претпостави дека постоењето на две паралелни религиозни матрици довело до поистоветување на одредени архетипови. Ова неминовно резултирало со провоцирање на одреден момент кога ваквиот компилиран архетип започнал регресивно да се враќа во

¹¹⁶ Словенска митологија, 191 – 192.

¹¹⁷ Словенска митологија, 191 – 192.

¹¹⁸ Словенска митологија, 191 – 192.

¹¹⁹ К. Г. Јунг, Човек, 24.

¹²⁰ Д. Овчаров, Български, 69 – 70.

пониските и поархаични стадиуми, а со тоа се појавила опасноста од снемување т.е. од заборавање на неговата матрица.¹²¹

Библиографија

- B. Aleksova, Demir Kapija. B. Aleksova, Prosek – Demir Kapija, slovenska nekropola i slovenske nekropole u Makedoniji, Dissertationes, tom I, Skopje – Beograd, 1966. Arheološki muzej. Gr. Avtori, Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb 1993.
- E. A. Volis Badž, Amajlije. E. A. Volis Badž, Amajlije i talismani, Beograd, 1988.
- A. Baring, J. Cashford, The Myth. A. Baring, J. Cashford, The Myth of the Goddess – evolution of an image, London, 1993.
- J. Belošević, Materijalna. J. Belošević, Materijalna kultura Hrvata od VI do IX stoljeća, Zagreb, 1980.
- Библија. Библија Стариот и Новиот завет, превод: Д – р/Д – р Д. Х. Константинов, Битола, 1999.
- В. Бикић, Средњовековна. В. Бикић, Средњовековна керамика Београда, Београд, 1994.
- B. D. Borisov, Djadovo. Boris D., Borisov, Djadovo, Mediaeval settlement and necropolis (11th-12th century), Tokyo, 1989.
- G. Köroğlu, Byzantine amulets. G. Köroğlu, Byzantine amulets illustrated by examples from the Halük Perk Collection, in Magic in Art, Art and Culture Magazine, Issue 12, Istanbul, 2004, 12-17.
- Z. Vana, Die welt. Z. Vana, Die welt der Alten Slawen, Praha, 1983.
- G. Vikan, Art, Medicine and Magic. G. Vikan, Art, Medicine and Magic in the Early Byzantine period, Dumbarton Oaks Papers, 38, Washington, 1984, 65-86.
- Ж. Н. Въжарова, Славяни. Ж. Н. Въжарова, Славяни и Прабългари (по данни на не-крополите от VI – XI век на територията на България), София, 1976.
- A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik. A. Gerbran, Ž. Ševalje, Rečnik simbola, Novi Sad, 2004.
- П. Голийски, Зиези. П. Голийски, Зиези от който са Българите, Предхристиянска и предмюсюлманска религия и митология, София, 2003.
- O. M. Dalton, Byzantine. O. M. Dalton, Byzantine art and archaeology, Oxford, 1911.
- G. Dejvidson, Recnik. G. Dejvidson, Recnik andžela, New York, 1967.
- Л. Дончева – Петкова, Знаци. Л. Дончева – Петкова, Знаци върху археологически паметници от средновековна България VII – X век, София, 1980.
- Л. Дончева – Петкова, Митологични. Л. Дончева – Петкова, Митологични изображения от българското средновековие, София, 1996.
- M. Elijade, Istorija. M. Elijade, Istorija verovanja i religijskih ideja, Beograd, 2003.
- Т. Јанакиевски, Убикација. Т. Јанакиевски, Убикација на средновековна Битола (VII – XIV век), Битола, 2003.
- К. Г. Јунг, Човек. К. Г. Јунг, Човек и његови симболи, Београд, 1996.
- П. Костиќ. Збирка. П. Костиќ. Збирка шаралица за обредне хлебове у Етнографском музеју у Београду, Гласник етнографског музеја, 30, Београд, 1968, 91 – 112.

¹²¹ К. Г. Јунг, Човек, 24.

- В. Мако, Геометријски. В. Мако, Геометријски облици нимбова и мандорла у средњовековној уметности Византије, Србије, Русије и Бугарске, Зограф, 21, Београд, 1990, 41 – 59.
- Е. Манева, Средновековен накит. Е. Манева, Средновековен накит од Македонија, Скопје, 1992.
- Е. Манева, Средновековен. Е. Манева, Средновековен накит, Ѓурѓа, Скопје, 2000.
- E. Maneva, Ancient. E. Maneva, Ancient jewellery from Macedonia - Middle Ages, Skopje, 2005.
- Е. Манева, Словенски. Е. Манева, Словенски, пагански амулет од Давина, Македонско наследство, Година VI, број 15, Скопје, 2001, 41 – 55.
- Г. Марјановић-Вујовић, Трњане. Г. Марјановић-Вујовић, Трњане српска некропола (крај XI - почетак XIII века), Београд, 1984.
- Д. Овчаров, Български. Д. Овчаров, Български средновековни рисунки – графити, София, 1882.
- M. Patera, Gello/Gylou. M. Patera, Peurs enfantines et craintes adultes: Gello/Gylou entre discours ancien, byzantin et moderne / Emotions Over Time: Ancient Pathē – Modern Sentiments a Comparative Approach, University of Crete, Department of History and Archaeology, International Colloquium 9 – 10, 2005, 27 – 29.
- К. Петров, Декоративна. К. Петров, Декоративна пластика во Македонија во XI и XII век, Годишен зборник на Филозофски факултет, кн. 14, Скопје, 1962, 125 – 182.
- Р.Петровић, Команска култура. Р.Петровић, Команска култура као основ материјалне и духовне културе Словена од VII до XII века, Гласник одјељења умјетности, Подгорица, 1992, 109 – 157.
- М. Поповић, Стари град. М. Поповић, Стари град Рас, Београд, 1987.
- К. Ристов, Градиште-Таор. К. Ристов, Градиште-Таор, прелиминарен извештај од истражувањата во 2000-2004 година, Macedoniae Acta Archaeologica, 17, Скопје, 2006, 215-230.
- Словенска митологија. Словенска митологија, енциклопедијски речник, Београд, 2001.
- А. Соловјев, Симболика. А. Соловјев, Симболика средњевековних гробних споменика у Босни и Херцеговини, Godišnjak istorijskog društva Bosne i Hercegovine, VIII, Sarajevo, 1956, 5 - 67.
- A. Schimel, Odgonetanje. A. Schimel, Odgonetanje božjih znakova, Sarajevo, 2001.
- С. Филипова, Архитектонска. С. Филипова, Архитектонска декоративна скулптура во Македонија V – VI и XI – XII век, Скопје, 1997.
- Н. Чаусидис, Дуалистички. Н. Чаусидис, Дуалистички слики, Скопје, 2003.
- Н. Чаусидис, Космолоски. Н. Чаусидис, Космолоски слики, Скопје, 2005.
- Н. Чаусидис, Митските. Н. Чаусидис, Митските слики на Јужните Словени, Скопје, 1994.

The Pentagram in the Middle Ages – Preliminary researches into its meanings

Orhideja Zorova

The pentagram as a decorative and symbolical motif can be detected on many various kinds of objects from the material heritage of the Middle Ages, such as: rings, plastic art, mosaics, fresco – paintings, pottery, graphites inscribed on different materials (columns, stones, church walls etc.), bone – amulets, funeral monuments, and even ethnological objects used for decorating ritual loaves. The territorial frames of the research consist of examples that originate from the Balkan Peninsula. Although different at first glance, all these objects which used as the basis of presentation of a concrete symbol – the pentagram – seem to have something in common, and that would be the connection with Christianity as an official religious system , on one hand, and the paganistic cults and rituals, on the other hand.


The medieval jewellery, although it seems to have dominant Christian characteristics, transcribes many archaic, magical and prophylactic features. The use of the pentagram as a symbolical motif on the rings (fig. 1 – 28), so far has been interpreted as a presentation of the evangelical sign of Luke, as a painter of the Holy Virgin, or as a symbol of the Holy Virgin herself. This interpretation was probably the main impulse of this research for the subject behind the pentagram. It seems that its presentation on a object such as the ring allows us to search for the most intimate and personal beliefs transcribed through a simple sign, the pentagram.

Christian examples of plastic art (fig. 32-34), mosaics (fig. 35) and fresco – paintings (fig. 36-40) give two basic explanations of the significance of the pentagram. It is important that its use is always in relation to the divinity as a category. Thus, the subject behind the pentagram is Mary or Christ, i.e. Sophia as his figuration. At this point it is impossible to exclude all the religious systems of the civilizations from which Christianity emerged as doctrine. Here we have in mind the Mesopotamian and Kaan mythology where the pentagram is a symbol for the planet Venus, the Morning and Evening star, and so correlates to some female goddesses such as Inana, Anat and Asherat. Its power can be best shown in the Hebraic amulet that protects against Lilith and her destructive power (fig. 51).


Traces of divinisation of the stars (and the pentagram is a kind of a star) are noticeable in the ethnographical objects (fig. 49) and beliefs. Here the pentagram is mostly used as a prophylactic symbol that protects from evil, spell casting eyes and brings welfare. At this stage the subject is of no importance, since the ethnographical materials consist of many paganistic manifestations of the cults and rituals.

The paganistic polysemantical symbolism of the pentagram, through its manifestations on the medieval pottery (fig. 29-31), graffiti (fig. 41-46), bone-amulet (fig. 47) and funeral monuments - *stećci* (fig. 48), give yet another spectrum of possible significance/ meanings that could be transcribed to the pentagram as a symbol or a sign. Thus, it is treated as a corporational device of legacy, or as a *divine* symbol that associates to a *divine subject*, unknown at this stage of the research. The best example for its divine nature is the bone – amulet from Pliska, Bulgaria (fig. 47), where the inscribed composition and the object itself talk of the ritual background of the performance in which the bone-amulet was used. Thus the pentagram incorporated between the presented animals and signs, shows close relations with the unicorn and the deer, who represent some aspects of the pagan mythology.


All the results gathered by this study, instead of giving answers, present more questions to the problem of the meaning of the pentagram. Therefore the study itself presents a preliminary research that would allow us to create a basic archetype/ archetypes with which the pentagram can be related. It becomes clear that the original matrix of the pentagram was lost through the centuries, and we can only sense its primal significance and power. But through analyses that consist of different objects, sepulchral and secular, we hope to get as close as possible to the subject/ subjects and the beliefs behind the pentagram.



Средновековни прстени: сл. 1: Градиште – Таор (К. Ристов, *Градиште – Таор*, сл. 7); сл. 2: Бресто – Бурлатица, с. Виничани – Велес (Е. Манева, *Средновековен накит*, Т. 91, 93/18); сл. 3: Бресто – Бурлатица, с. Виничани – Велес (Р. Петровић, *Команска култура*, 143, Т. XVII, сл. 2); сл. 4: Бресто – Бурлатица, с. Виничани – Велес (Р. Петровић, *Команска култура*, 143, Т. XVII, сл. 3); сл. 5: Бресто – Бурлатица, с. Виничани – Велес (Р. Петровић, *Команска култура*, 143, Т. XVII, сл. 6); сл. 6: Бресто – Бурлатица, с. Виничани – Велес (Р. Петровић, *Команска култура*, 143, Т. XVII, сл. 9); сл. 7: Црквиште, Неготино – Демир Капија (Е. Манева, *Средновековен накит*, Т. 93, 31/132); сл. 8: Црквиште, Неготино – Демир Капија, *Музеј на Македонија*, инв. Бр. 200-VII; сл. 9: скопски регион (непубликувано); сл. 10 и 11: Shurdah (Sarda) – Албанија (Н. Spahiu, D. Komata, *Shurdah*, 333, pl. X, 13; 336, pl. XIII, 6); сл. 12: Kaljaja Dalmaces (Р. Петровић, *Команска култура*, 143, Т. XVII, сл. 12); сл. 13: Ždrijac (J. Belošević, *Materijalna*, Т. XLIII, 30); сл. 14 и 15: непознати наоѓалишта, Хрватска (Arheološki muzej, 194);




сл. 16 и 17: Мишевско 1 и 2 (Ж. Н. Въжарова, Славяни, 309, сл. 6 и 7); сл. 18: Мишевско (Р. Петровић, Команска култура, 146, Т. XX, сл. 2); сл. 19: Могорјело (Р. Петровић, Команска култура, 146, Т. XX, сл. 9); сл. 20: Галиче – Бугарија (Ж. Н. Въжарова, Славяни, 242); сл. 21: Гамзиград (Р. Петровић, Команска култура, 144, Т. XVIII, сл. 33); сл. 22: Винча (Р. Петровић, Команска култура, 144, Т. XVIII, сл. 30); сл. 23: Рас (М. Поповић, Стари град, 43); сл. 24, 25, 26, 27 и 28: Halûk Perk колекција (G. Köroğlu, Byzantine amulets, 16)



29



30



31

Сл. 29: знаци употребувани на керамички производи (Z. Vana, Die Welt, 133)

Сл. 30: средновековен керамички сад од Ѓадово (Boris D. Borisov, Djadovo, 142, sl. 170)

Сл. 31: доцноантички поклонец од Битола (Т. Јанакиевски, Убикација, 37, сл. 20)




32



33



34




35

Сл. 32: олтарна плоча од Св. Софија – Охрид (К. Петров, Декоративна, 128, сл. 3)

Сл. 33: мермерна плоча од Мородвис (С. Филипова, Архитектонска, Т. LXXXVIII, сл. 1)

Сл. 34: сплитска крстилница (Starohrvatska prosvijeta, III, serija-svezak 28 – 29, 2001-2002, Split, 2002, 37)

Сл. 35: мозаичен орнамент од Св. Софија – Цариград (O. M. Dalton, Byzantine, 341, fig. 206)



36




37



38



39



40

Сл. 36: Преображение, Старо Нагоричино – Македонија (В. Мако, Геометријски, 49, сл. 26)

Сл. 37: централна олтарна апсида на Грачаница – Косово (В. Мако, Геометријски, 50, сл. 27)


Сл. 38: Премудроста, Дечани – Косово (В. Мако, Геометријски, 50, сл. 29)

Сл. 39: Преображение, Дечани – Косово (В. Мако, Геометријски, 51, сл. 31)


Сл. 40: Преображение, икона на Андреј Рубљов (В. Мако, Геометријски, 51, сл. 32)



41



43




42

Сл. 41: столб од Плиска – Бугарија (Л. Дончева – Петкова, Знаци, 32, обр. 3)

Сл. 42: варовнички блок од Преслав – Бугарија (Д. Овчаров, Български, Табл. I)


Сл. 43: мермерен столб од Плиска – Бугарија (Д. Овчаров, Български, Табл. LXI)




Сл. 44: Камен од Плиска – Бугарија (Д. Овчаров, Български средновековни, Табл. LXXXIV, 2)

Сл. 45: пештерна карпа од Каварна – Бугарија (Д. Овчаров, Български, Табл. CX, 3)

Сл. 46: црква од Перник – Бугарија (Д. Овчаров, Български, Табл. CXXII, 1, 2)



47



48

Сл. 47: коскено рокче од Плиска – Бугарија (Л. Дончева – Петкова, Знаци, 165, Т. XXV, сл.7)

Сл. 48: средновековна надгробна плоча од Трн – Босна и Херцеговина (А. Соловјев, Симболика, 50, сл. 32)



49



50



51

Сл. 49: шаралка од Отишик – Србија (П. Костиќ, Збирка, 96, Т. III, сл. 2)

Сл. 50: амјалиски печат од делото *De occulta philosophia* на Корнелиј Агрпна (Е. А. Volis Badž, Amajlije, 229)

Сл. 51: Хебрејски амјлии од ракописот на Кабалата (Е. А. Volis Badž, Amajlije, 230)